



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

## НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Петок, 25 септември 1981  
Скопје  
Број 29      Год. XXXVII

Претплата за 1981 година изнесува 850 динари. Овој број чии 20 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

411.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од Уставот на СРМ, а во врска со член 12 и 9 од Законот за помилувања, Претседателството на СРМ, на седницата одржана на 11 септември 1981 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Изречената казна затвор во траење од 3 месеци се прости на

1. Демовски Феим Илмија, од с. Могорче.

II

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се прости на:

1. Патраклиев Горги Ванчо, од Штип,
2. Дамјановски Дане Секула, од с. Дебреште,
3. Наумовски Заре Стојан, од с. Тумчевиште,
4. Андреев Томе Душко, од Струмица.

III

Изречената казна затвор во траење од 2 месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не стори ново кривично дело на:

1. Нушев Крале Бошко, од с. Уларци.

IV

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се намали за 3 месеци на:

1. Тошев Петко Гаврил, од с. Драгобращте,
2. Далип Кемал Енвер, од Скопје.

V

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се намали за 6 месеци на:

1. Паунов Тодор Лазар, од Титов Велес.

VI

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се намали за 1 година на:

1. Китановски Китан Живадин, од Кичево,
2. Чарапик Милан Александар, од Загреб.

VII

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се намали за 3 години на:

1. Јован Лука Бабиќ, од Белград.

VIII

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-647

11 септември 1981 година  
Скопје

Претседател  
на Претседателството на СРМ,  
Љупчо Арсов, с. р.

412.

Врз основа на членовите 27, 28 и член 43, став 1, точка 5 од Законот за системот на цените и општествена контрола на цените на производите и услугите („Службен весник на СРМ“, број 33/80), а во врска со член 20 од Договорот за спроведување на политиката на цените во 1981 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/81), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ОБВРСКА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ И УСЛУГИТЕ КОИ СЕ СМЕААТ ОД ИНТЕРЕС ЗА РЕПУБЛИКАТА СО УТВРДЕНАТА ПОЛИТИКА НА ЦЕНИТЕ ЗА 1981 ГОДИНА

1. Заради спроведување на утврдената политика на цените во 1981 година, основните и другите организации на здружениот труд, самоуправните интересни заедници и другите самоуправни организации и заедници (во натамошниот текст: самоуправни организации и заедници) кои се занимаваат со производство или вршат услуги, должни се да ги усогласат цените за оите производи и услуги кои се сметаат од интерес за Републиката, а кои се зголемени во периодот од 1. I. 1981 година до 19. VI. 1981 година, така што тоа зголемување во однос на цените кои според важечките прописи постоеле на ден 31. XII. 1980 година, може да изнесува најмногу до 25%.

Одредбата од став 1 на оваа точка се однесува и на цените на производите формирани со самоуправни спогодба за утврдување и распоредување на заедничкиот приход остварен со продажбата на финалниот производ, односно со самоуправни спогодба за цените, а спрема одредбите на член 14 од Законот за основите за системот на цените и општествената контрола на цените.

2. Самоуправните организации и заедници чии цени се поголеми од нивото на цените од точка 1 на оваа одлука, должни се да ги усогласат со тоа ниво најдоцна во рок од 15 дена од денот на стапувањето во сила на оваа одлука и да ја известат Републиката заедница за работите на цените во рок од 5 дена од денот на извршеното усогласување.

Известувањето од став 1 на оваа точка содржи: назив на работната организација односно заедница, кој и кога е донесена одлуката за усогласување на цените, нивото на цените пред усогласувањето, нивото на усогласените цени и нивото на цените кои, согласно со важечките прописи постоеле на ден 31. XII. 1980 година.

3. Одредбите на оваа одлука не се однесуваат на цените на производите и услугите кои се определени со Одлука на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, на цените на производите и услугите од цененикот што го заверила Републиката заедница за работи на цените и на цените за кои самоуправните организации и заедници доставиле известување за следење од Републиката заедница за работите на цените, согласно со Одлуката за производите и услугите за кои самоуправните организации и заедници доставуваат известување на цените заради следење („Службен весник на СРМ“, бр. 9/81), до нивоата

кои во таа постапка не ги оспорила Републичката заедница за работа на цените.

4. Натомошните промени на цените, формирани според точка 1 до 3 од оваа одлука, ќе се врши во согласност со Одлуката за доставување ценовник за производите и услугите од интерес за Републиката на Републичката заедница за работи на цените заради заверка („Службен весник на СРМ“, број 22/81) и Одлуката за определување на највисоко ниво на цените за сите производи и услуги и задолжително доставување на ценовниците за тие производи и услуги на заедниците за работи на цените заради заверка („Службен лист на СФРЈ“ бр. 33/81).

5. Републичкиот пазаришен инспекторат ќе врши надзор над спроведувањето на оваа одлука за што ќе поднесува извештај на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, до 10-ти во месецот за изминатиот месец.

6. Оваа одлука останува во сила додека не се отстранат пореметувањата во односите на пазарот и движењата на цените поради чие отстранување е донесена, со тоа што најкасно до истекот на рокот од 6 месеци од денот на стапувањето во сила на оваа одлука, ќе се преиспита дали постојат причините, за задржување на оваа одлука во сила.

7. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СР Македонија“.

Бр. 23-1804/1

24 септември 1981 година

Скопје

Претседател  
на Извршниот совет  
**Благој Попов, с. р.**

#### 413.

Врз основа на член 39 од Законот за системот на финансирање на општините и Републиката („Службен весник на СРМ“, бр. 44/77) и член 9 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1981 година („Службен весник на СРМ“, бр. 44/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ИЗМЕНА НА НАМЕНАТА НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ УТВРДЕНИ СО РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1981 ГОДИНА

##### Член 1

Во Републичкиот буџет за 1981 година („Службен весник на СРМ“, бр. 44/80), се вршат измени на средствата за посебни намени и тоа:

1. Во Раздел 10 — Републички секретаријат за финансии, во позиција 127 — Тековна буџетска резерва, износот „22.102.000“ се заменува со износот „39.102.000“, и

2. Во Раздел 68 — Средства за компензации, премисии, репреси и за пополнување на стоконните резерви, позиција 624 — Репреси за повластици во патниот сообраќај, за минерални губрива и семејски материјал за пченица, износот „140.000.000“ се заменува со износот „123.000.000“.

##### Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1742/1

10 септември 1981 година

Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
**Благој Попов, с. р.**

#### 414.

Врз основа на член 393, точка 4 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и во врска со членовите 56 и 58 од Законот за системот на финансирањето на општините и Републиката („Службен весник на СРМ“, бр. 44/77), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

#### ФИНАНСИСКА ПРОГРАМА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАСЕЛЕНИ МЕСТА (СЕЛСКИ НАСЕЛБИ) ВО 1981 ГОДИНА

##### Член 1

Со оваа програма се утврдуваат средствата, начинот и критериумите со кои Републиката ќе учествува во финансирањето за изготвување на урбанистичка документација за населени места (селски населби) во 1981 година, според програмите изготвени од општините.

##### Член 2

Средствата со кои Републиката ќе учествува во финансирањето за изготвување на урбанистичка документација за населените места во 1981 година се утврдуваат во износ од 5.000.000 динари, а се обезбедуваат со Републичкиот буџет за 1981 година.

Во финансирањето за реализацијата на програмите на општините од недоволно развиените подрачја Републиката ќе учествува најмногу до 40% од износот потребен за изготвување на урбанистичка документација за населеното место.

Во финансирањето за реализацијата на програмите на општините од другите подрачја Републиката ќе учествува најмногу до 25% од износот потребен за изготвување на урбанистичка документација.

##### Член 3

Со средствата за намените од член 2 на оваа програма, Републиката ќе учествува во финансирањето на програмите на општините за изготвување на следниве видови урбанистичка документација:

1. за утврдување на урбаното подрачје на населеното место, начинот (режимот) и условите за градење, придружена со најнеопходната графичка документација;

2. за утврдување на урбаното подрачје на населеното место, начинот (режимот) и условите за градење и основната урбанистичко-планска документација како составен дел на одлуката;

3. комплетна урбанистичка документација со придружни идејни проекти за инфраструктурни инсталации.

##### Член 4

Корисници на средствата, во износи и за намени утврдени во членовите 2 и 3 од оваа програма, се општините кои ќе изготват своите програми и ќе обезбедат средства за изготвување на урбанистичка документација за населените места.

##### Член 5

Средствата утврдени во член 2 од оваа програма општините можат да ги користат за изготвување на урбанистичка документација и за видовите на документацијата утврдени во член 3 за следниве категории на населени места:

— населени места поголеми од 300 жители со изразита тенденција за развој;

— населени места по должина на главните сообраќајници;

— населени места во пограничните подрачја;

— населени места кои по својата големина и други карактеристики се доближуваат или се слични на градските населби;

— населени места со специфични амбиентални вредности и со можност за развој на домашен туризам;

— населени места на крајбрежјата на природните и вештачките езера и во туристичките зони и простори.

#### Член 6

Користењето на средствата според оваа програма, по правило, ќе се врши по пат на конкурс, во согласност со условите на оваа програма и Законот за просторно и урбанистичко планирање.

Со конкурсот ќе се утврдат типот и категоризацијата на населените места за кои ќе се изготвува соодветна урбанистичка документација, согласно со членовите 2, 4 и 5 од оваа програма, како и содржината на пријавите.

#### Член 7

Средствата според оваа програма се даваат на општините без обврска за враќање.

#### Член 8

Спроведувањето на оваа програма ќе го врши Републичкиот секретаријат за урбанизам.

#### Член 9

Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-2402/1

17 декември 1980 година

Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
Благој Попов, с. р.

#### 415.

Врз основа на точката 48 и точката 50, потточка 3 став 5 од Наредбата за сметките за уплата на приходите на општествено-политичките заедници и нивните фондови, на самоуправните интересни заедници и другите самоуправни организации и заедници, за начинот на уплатување на тие приходи и за начинот на известување на корисниците на тие приходи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 70/80), републичкиот секретар за финансии издава

### НАРЕДБА

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРОПИШУВАЊЕ НА ПОТСМЕТКИ НА УПЛАТНИТЕ СМЕТКИ КАКО И ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕОДНИ СМЕТКИ И НА ЗБИРНИ СТАПКИ ЗА УПЛАТУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ И ОД ДОХОДОТ**

1. Во Наредбата за пропишување на потсметки на уплатните сметки како и за утврдување на преодни сметки и на збирни стапки за уплатување на придонесите од личниот доход на работниците и од доходот („Службен весник на СРМ“, бр. 9/81 и 13/81), во Прегледот број 3 под а) од стопанство, на реден број 5 — Винаца, стапката за вработување „0,65“ се заменува со „0,75“, а збирната стапка „14,95“ се заменува со „15,05“; и на реден број 28 — Тетово, стапката за вработување „0,75“ се заменува со „0,60“, а збирната стапка „13,75“ се заменува со „13,60“.

Во истиот Преглед под б) од нестопанство, на реден број 5 — Винаца, стапката за вработување „0,65“ се заменува со „0,75“, а збирната стапка „16,35“ се заменува со „16,45“; на реден број 8 — Дебар, стапката за култура „0,50“ се заменува со „0,70“ и стапката за физичка култура „0,35“ се заменува со „0,40“, а збирната стапка „14,75“ се заменува со „15,00“; и на реден број 28 — Тетово, стапката за култура „0,50“ се заменува со

„0,30“ и стапката за вработување „0,75“ се заменува со „0,60“, а збирната стапка „14,90“ се заменува со „14,55“.

2) Во Прегледот број 4, под а) од стопанство, на реден број 27 — Струмица, стапката за основно образование „5,10“ се заменува со „5,30“, а збирната стапка „5,90“ се заменува со „6,10“.

Во истиот Преглед под б) од нестопанство, на реден број 8 — Дебар, стапката за физичка култура „0,35“ се заменува со „0,40“, а збирната стапка „7,00“ се заменува со „7,05“.

3) Во Прегледот број 5, на реден број 7 — Гостивар, стапката за култура „0,635“ се заменува со „0,60“, а збирната стапка „1,605“ се заменува со „1,57“; на реден број 8 — Дебар, стапката за култура „0,50“ се заменува со „0,86“ и стапката за физичка култура „0,35“ се заменува со „0,39“, а збирната стапка „1,53“ се заменува со „1,93“; на реден број 20 — Прилеп, стапката за култура „0,81“ се заменува со „1,16“, а збирната стапка „2,00“ се заменува со „2,35“; на реден број 27 — Струмица, стапката за култура „0,62“ се заменува со „0,67“, а збирната стапка „1,64“ се заменува со „1,69“; на реден број 28 — Тетово, стапката за култура „0,41“ се заменува со „0,46“, а збирната стапка „1,38“ се заменува со „1,43“, и на реден број 30 — Штип, стапката за култура „1,00“ се заменува со „1,05“ и стапката за здравствено осигурување за повреда на работа и професионални заболувања „0,50“ се заменува со „1,10“, а збирната стапка „2,12“ се заменува со „2,77“.

4) Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 11-2202/1-80

27 август 1981 година

Скопје

Републички секретар за  
финансии,

Ристо Филиповски, с. р.

#### 416.

Уставниот суд на Македонија, на основа членот 433 од Уставот на СР Македонија и членот 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, по јавната расправа одржана на 24 јуни 1981 година, донесе

### ОДЛУКА

1. СЕ УТВРДУВА дека Самоуправната спогодба за изведување инвестициони работи од областа на градежништвото во СССР, оклучена на 10 јули 1973 година меѓу повеќе градежни, градежно-занаетчиски и монтажно-инсталатерски организации на здружениот труд како и деловни здруженија, не е во согласност со членот 16 и со ставот 3 на член 136 од Уставот на СР Македонија и дека е во спротивност со ставот 2 на член 13 и ставот 2 на член 593 од Законот за здружениот труд.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

3. Градежната работна организација „Маврово“ во Скопје, Градежната работна организација „Илинден“ во Скопје и Градежната работна организација „Техника“ во Скопје поднесоа предлог за оценување уставноста и законитоста на самоуправната спогодба означена во точката 1 на оваа одлука. Со предлогот се бара оспорената самоуправна

спогодба да се оцени за несогласна со Уставот и за спротивна на Законот за здружениот труд, на Законот за промет на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“ бр. 15/77) и на Законот за обавување стопански дејности во странство („Службен лист на СФРЈ“ бр. 15/77).

Согласно членот 419 став 1 точка 3 и 4 од Уставот на СР Македонија, Уставниот суд на Македонија е надлежен да оцени дали оспорената самоуправни спогодба е во согласност со Уставот на СР Македонија, односно дали е во спротивност со Законот за здружениот труд.

Во однос на Уставот на СР Македонија и Законот за здружениот труд, предлагачите ја оспоруваат уставноста односно законитоста на оспорената самоуправни спогодба од следните причини: 1) што е спогодбата склучена пред донесувањето на Уставот од 1974 година и пред влегувањето во сила на Законот за здружениот труд, а не е усогласена со нив, иако тие ввеле квалитетни промени во областа на самоуправното спогодување; 2) деловните заедници не можеле да се сметаат за правни следбеници на поранешните деловни здруженија во областа на самоуправното спогодување затоа што според Законот за здружениот труд во нив не се здружувале труд и средства и затоа што во прометот на стоки и услуги со странство тие не можеле да бидат правни субјекти и не можеле да бидат овластени како носители на работите во тој промет; и 3) со оспорената самоуправни спогодба се создавала монополска положба на деловните заедници Унион-инжењеринг во Белград и Ингра во Загреб, кои со спогодбата биле определени за носители на работите, односно за единствено овластени да го обработуваат пазарот во СССР во областа на инвестиционата изградба.

Предлагачите бараат Судов да утврди дека оспорената самоуправни спогодба поради тоа што не е усогласена во рокот определен во членот 660 од Законот за здружениот труд престанала да важи.

4. Одговор на наводите содржани во предлогот доставија 16 потписници на оспорената самоуправни спогодба.

Со наводите содржани во предлогот изразија потполна согласност Градежната работна организација „Пелагоња“ во Скопје, „Југомонтажа Благој Давков“ во Скопје и Деловната заедница „Македонија инвест“ во Скопје.

Деловната заедница „Монтивест“ во Белград во одговорот наведува дека самиот факт што правните следбеници на потписниците на самоуправнатата спогодба престанале да постојат, а денес постојат организации на здружениот труд не ја прифатиле спогодбата, таа автоматски престанала да важи, затоа што самоуправните права се непреносливи од едно општествено правно лице на друго.

Градежно-индустрискиот комбинат „Козара“ во Бања Лука и Градежниот комбинат „Комград“ во Белград сметаат дека оспорената самоуправни спогодба, и покрај тоа што не е усогласена со одредбите на Законот за здружениот труд, не престанала да важи.

Деловните заедници Унион-инжењеринг во Белград и Ингра во Загреб во одговорите наведуваат дека оспорената самоуправни спогодба не е општ правен акт затоа што не уредува на општ начин општествено-економски и други односи, поради што уставниот суд не е надлежен да ја оценува нејзината уставност и законитост. Исто така, тие сметаат дека оспорената самоуправни спогодба не е акт чија уставност и законитост би требало да ја оценува Уставниот суд на Македонија. Во поглед на наводите во предлогот за уставноста и законитоста на спогодбата, овие деловни заедници наведуваат дека нема основ да се смета спогодбата за неуставна и незаконита, затоа што од времето кога таа е склучена не дошло до никакви измени во материјално-правните решенија во оваа област и затоа што и новите прописи кои го уредувале прометот на стоки и услуги со странство предвидувале склучување на самоуправни спогодби за

обезбедување на организирано и координирано настапување на странскиот пазар. Исто така тие го оспоруваат тврдењето на предлагачите дека деловните заедници не можат да бидат определени за носители на работите во прометот со странство и дека самоуправни спогодба создавала монополска положба на овие заедници. Во врска со наводот во предлогот дека оспорената самоуправни спогодба престанала да важи со истекот на рокот определен во членот 660 од Законот за здружениот труд, тие сметаат дека таа не престанала да важи затоа што законот тоа изречно не го предвидува. Спротивното сфаќање на членот 660 од Законот за здружениот труд би значело, според нивното мислење, дека предлогот не е благовремен, затоа што од престанокот на оспорената самоуправни спогодба поминало повеќе од една година.

Кон одговорите на означените деловни заедници со своите одговори се придружија Работната организација за завршни работи во прадежничштвото „Пластика-паркет“ во Загреб, Сложената организација на здружениот труд „Раде Комчар“ во Белград, Прадежната работна организација „Рад“ во Белград, Градежната работна организација „Планум“ во Земун и Градежната работна организација „Приморје“ во Ријека.

Во своите одговори приговараат на надлежноста на Судов и предлагаат запирање на постапката и Метално-монтажната работна организација „Палилула“ во Белград како и Основната организација на здружениот труд „Изотехника“ во состав на „Битас“ Сарајево.

5. Во претходната постапка и на јавната расправа Судов утврди дека оспорената самоуправни спогодба е склучена на 10 јули 1973 година меѓу повеќе прадежни, градежно-занаемски и монтажно-инсталатерски организации на здружениот труд како и деловни здруженија, а врз основа на Амандманот XXIII точка 3 на Уставот на СФРЈ од 1963 година и членот 53-в од Законот за промет на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“ бр. 26/72). Судов исто така утврди дека со неа се уредени начинот и условите за вршење на надворешно-трговскиот промет по основ изведување инвестициони работи од областа на прадежничштвото на пазарот во СССР (прадежни, прадежно-занаемски, монтажно-инсталатерски работи во прадежничштвото и т. н.).

Според членот 2 на оспорената самоуправни спогодба, здружувајќи го својот труд, нејзините потписници се договориле, носители на работите кои се предмет на оваа спогодба да бидат Деловното здружение Унион инжењеринг во Белград и Деловното здружение Ингра во Загреб, кои според спогодбата се единствено овластени за обработување на пазарот во СССР и за контактирање со инвеститорите и тоа заеднички преку единствена организација.

Во матамоншните одредби на оспорената самоуправни спогодба се утврдени правата и обврските на нејзините потписници во врска со извршувањето на работите што се предмет на таа спогодба.

Според членот 14 од спогодбата, таа ги обврзува организациите на здружениот труд што ја склучиле, или што дополнително ѝ пристапиле, а според нејзиниот член 15 таа е склучена на неопределено време и влегува во сила „со денот на потпишувањето односно регистрирањето во Стопанската комора на Југославија“. Последниот член на спогодбата (членот 19) предвидува измени и дополнувања, како и раскинување на спогодбата да се вршат во постапка и на начин предвиден за склучување на спогодбата.

Понатаму Судов утврди дека оспорената самоуправни спогодба ја склучиле овластените органи на нејзините потписници, но дека во постапката за нејзиното склучување не било обезбедено таа, претходно да биде прифатена од мнозинството работници во секоја организација на здружениот труд што ја склучила спогодбата. Судов исто така утврди дека по склучувањето на оспорената самоуп-

равна спогодба, особено по донесувањето на Уставот, Законот за здружениот труд и Законот за промет на стоки и услуги со странство, меѓу нејзините потписници повеќе пати биле покренати иницијативи за усогласување на самоуправната спогодба со Уставот и законите, меѓутоа, тие иницијативи не биле успешни. Поради тоа, оспорената самоуправна спогодба, иако неусогласена, сè уште се применува во практиката, таква каква што била склучена и создава правни последици.

6. По разгледувањето на оспорената самоуправна спогодба, Судов утврди дека таа на општ начин ги уредува начинот и условите под кои нејзините потписници учествуваат во изведувањето на инвестиционите работи од областа на традежништвото во СССР и истовремено ги утврдува нивните права и обврски.

Поаѓајќи од својата надлежност, утврдена во членот 419 став 1 точка 3 и 4 од Уставот на СР Македонија, Уставниот суд на Македонија ја оцени согласноста на оспорената самоуправна спогодба во однос на Уставот на СР Македонија и Законот за здружениот труд. Притоа, Судов утврди дека оспорената самоуправна спогодба не е во согласност со членот 16 и со ставот 3 на член 136 од Уставот на СР Македонија и дека е во спротивност со ставот 2 на член 13 и ставот 2 на член 593 од Законот за здружениот труд, поради следното:

Уставот на СР Македонија, во ставот 1 на член 16, на секој работник во здружениот труд со средства во општествена сопственост му гарантира во основната организација на здружениот труд во која работи, како и во сите други облици на здружување на трудот и средствата, заедно и рамноправно со другите работници, да управува со трудот и со работењето на организацијата на здружениот труд, како и со работите и средствата во севкупноста на односите на општествената репродукција. Своите општествено-економски и други самоуправни права работниците непосредно ги остваруваат во основната организација на здружениот труд која е основен облик на здружениот труд (став 2 на член 16 од Уставот и став 2 на член 13 од Законот за здружениот труд).

Од овие уставни и законски одредби произлегува дека работникот во здружениот труд со средства во општествена сопственост е основниот субјект на севкупната општествено-економска активност, и тоа како во својата основна организација на здружениот труд, така и во здружениот труд во целина. Имајќи ја предвид ваквата општествено-економска положба на работникот, Судов смета дека право и обврска е на работниците во основната организација на здружениот труд, како и во другите облици на здружување на трудот и средствата, да одлучуваат и за прашањата во врска со здружувањето на трудот за работење во областа на економските односи со странство. Според тоа, и самоуправното спогодување во оваа област треба да поаѓа од работниците во основната организација на здружениот труд.

Во врска со самоуправните спогодби, Уставот во ставот 2 на член 136, а Законот за здружениот труд во ставот 1 на член 593, определуваат дека самоуправната спогодба во името на учесниците на спогодбата, ја склучуваат нивните овластени органи. Кога е во прашање, пак, самоуправна спогодба која се однесува на остварувањето на неотуѓивите права на работниците, Уставот во ставот 3 на член 136 определува таа да се смета за прифатена во основната организација на здружениот труд, односно во другата самоуправна организација или заедница, ако со неа се согласат мнозинството работници односно работни луѓе на организацијата односно заедницата. Исто така, и согласно ставот 2 на член 593 од Законот за здружениот труд, самоуправната спогодба која се однесува на прашања за кои со закон е предвидено лично изјаснување на работниците, може да биде полноважно склучена во име на организацијата на здружениот труд, само ако претходно биде прифатена

од мнозинството работници во секоја основна организација во состав на таа организација.

Земајќи предвид дека според членот 2 од оспорената самоуправна спогодба, нејзините учесници кои се организации на здружениот труд, го здружиле својот труд за заеднички и организиран настап во областа на традежништвото на пазарот во СССР, Судов смета дека, со оглед на наведените уставни и законски одредби, на склучувањето на оваа самоуправна спогодба треба да ѝ претходи прифаќање од мнозинството работници во секоја од основните организации на здружениот труд. Притоа, Судов има предвид дека во времето на склучувањето на самоуправна спогодба таква уставна и законска обврска не постоела, меѓутоа Судов смета дека по донесувањето на Уставот и влегувањето во сила на Законот за здружениот труд, оспорената самоуправна спогодба морала да биде усогласена.

Со оглед на тоа што оспорената самоуправна спогодба не е усогласена со Уставот на СР Македонија и со Законот за здружениот труд затоа што во постапката за нејзиното донесување не е обезбедено за неа да расправаат и да ја прифатат мнозинството работници во секоја од основните организации на здружениот труд во состав на организациите на здружениот труд — учесници на спогодбата, Судов оцени дека таа не е во согласност со членот 16 и ставот 3 на член 136 од Уставот на СР Македонија и дека е во спротивност со ставот 2 на член 13 и ставот 2 на член 593 од Законот за здружениот труд.

7. Во врска со наводот во предлогот дека деловните заедници не можат да бидат правни субјекти во надворешно-трговскиот промет и дека тие не можат да бидат овластени за носители на работите, Судов утврди дека тие прашања не ги уредува Законот за здружениот труд, туку дека се уредени со сојузни закони за чие извршување се одговорни сојузните органи и во однос на кои Уставниот суд на Македонија не е надлежен да ја оценува оспорената самоуправна спогодба.

Во поглед на наводите во предлогот, според кои оспорената самоуправна спогодба создавала монополска положба на носителите на работите — деловните заедници Интра и Унион инжењеринг, во таа спогодба Судов не најде одредби со кои се создава таква положба. Исто така Судов смета дека од оспорената самоуправна спогодба не произлегува дека таа ги спречува организациите на здружениот труд што не ја потпишале, сами, поединечно да настапуваат на пазарот во СССР. Меѓутоа, Судов смета, дека организациите на здружениот труд кои работат на странскиот пазар, согласно ставот 4 на член 21 од Законот за здружениот труд, должни се да постапуваат во согласност со усвоената економска политика, под услови на меѓусебна соработка и организирано настапување на странскиот пазар утврдено со сојузен закон. Според тоа, самоуправното спогодување на организациите на здружениот труд, како една од формите на организирано и координирано настапување на странскиот пазар, под одредени услови може да претставува и нивна обврска. Меѓутоа, Судов смета, дека и тие самоуправни спогодби мора да бидат склучувани на начин и во постапка предвидени во Уставот, односно Законот за здружениот труд.

На основа изнесеното Судов одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 44/81

24 јуни 1981 година

Скопје

Претседател  
на Уставниот суд на Македонија,  
Гога Николски, с. р.

## 417.

Уставниот суд на Македонија, врз основа членот 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, по јавната расправа одржана на 1 јули 1981 година, донесе

## О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА Одлуката за измени и дополнување на планот за реализација на месноста „Аличаир“ во Прилеп, донесена од Собранието на општината Прилеп на 11 февруари 1981 година.

2. Оваа одлука ќе биде објавена во „Службен весник на СРМ“ и во „Службен гласник на општината Прилеп“.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 45/81, од 23 април 1981 година, поведе постапка за оценување законитоста на одлуката означена во точката 1 на оваа одлука затоа што основано се постави прашањето за нејзината согласност со Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на СРМ“ бр. 20/78).

4. Во претходната постапка и на јавната расправа Судот утврди дека со оспорената одлука се вршат две измени на планот за реализација на месноста „Аличаир“ во Прилеп. Со една измена, кружниот тек на улицата „Беласица“, предвиден во постојниот урбанистички план, се исправа во прави линии заради зголемување на површината на тротоарите и заради отворање пристап кон мовоподигнатиот објект, изграден спротивно на урбанистичкиот план. Со втората измена на планот се врши вклучување на споменатиот објект во планот за реализација, т.е. се врши вклопување на тој објект во урбанистичкиот план.

Понатаму, Судот утврди дека постапката за измена на планот за реализација била покрената од Советот на месната заедница „Вишне“ во Прилеп, кој оценил дека постојното урбанистичко решение на улицата „Беласица“ придонесувало за нарушување на односите меѓу соседите кои живеат на завршницата на таа улица. Прифаќајќи ја иницијативата на месната заедница, Извршниот совет на Собранието на општината Прилеп заклучил да се подготват материјали и да се преземат мерки за менување на планот. Во извршување на овој заклучок, Секретаријатот за урбанизам на Собранието на општината Прилеп организирал јавен увид од 20 октомври до 3 ноември 1978 година. Од извештајот на Секретаријатот за урбанизам за спроведениот јавен увид, Судот утврди дека предмет на увидот бил предлогот на месната заедница за исправање на кружниот тек на улицата „Беласица“. На јавниот увид им била дадена можност на жителите од месната заедница да го изразат своето мислење по предлогот на советот на месната заедница. Покрај тоа, Судот утврди дека Секретаријатот за урбанизам, врз основа на извршениот јавен увид и дадените мислења и предлози од страна на жителите на месната заедница, изготвил решение на резултатите во вид на констатација.

Исто така, Судот утврди дека во јануари 1981 година, Извршниот совет му предложил на Собранието на општината Прилеп да донесе одлука за измени и дополнувања на планот за реализација на месноста „Аличаир“ и тоа во поглед на исправањето на кружниот завршеток на улицата „Беласица“ и за вклучување нова локација во планот. Според образложението на предлогот одлуката, единствена причина за пристапување кон измена и дополнување на постојниот план е решавањето на спорот кој настанал меѓу сопствениците на две семејни станбени згради околу правото на излез на едната од тие згради на улицата „Беласица“. Овие измени и дополнувања се усвоени со одлуката на Собранието на општината Прилеп донесена на 1 февруари 1981 година.

5. Според Законот за просторно и урбанистичко планирање, со просторното и урбанистичкото планирање се обезбедува планско и рационално

користење на просторот, планска и рационална изградба и уредување на населените места и заштита на човековата средина, а просторниот и урбанистичкиот план, според членот 6 од овој закон, се изработува за подолг временски период, а најмалку за период од 20 години. Во членот 33 од законот, пак, е предвидено дека овие планови можат да се изменат и дополнат само ако битно се изменат економските услови според кои се донесени или ако тоа е неопходно поради дејство на виша сила. Во тој случај, согласно членот 35 од законот, измените и дополнувањата се вршат во постапка за донесување на плановите, а тоа значи дека тие измени и дополнувања мора да бидат ставени на јавен увид и по нив да биде организирана јавна расправа.

Од писмените докази и изјавите на учесниците во постапката и на другите повикани лица на јавната расправа, Судот утврди дека пред донесувањето на оспорената одлука бил спроведен јавен увид и била организирана јавна расправа во согласност со Законот за просторно и урбанистичко планирање. Меѓутоа, Судот на јавната расправа утврди дека Собранието на општината Прилеп, при донесувањето на оспорената одлука, не водело сметка дали постоеле или не условите предвидени во законот за да се пристапи кон менување на урбанистичкиот план. Имено, Судот смета дека менувањето на урбанистичкото решение на завршетокот на улицата „Беласица“, кое повлекува измена и рушење на постојни објекти, кои се изградени врз основа на урбанистичкиот план, како и вклучувањето на нов објект во планот, со кое всушност се легализира бесправно изградена станбена зграда, се измени од поголем обем кои мораат да бидат во согласност со условите предвидени во членот 33 од законот. Со други зборови, таквата измена на урбанистичкиот план, според мислењето на Судов, во конкретниов случај можеше да се изврши само ако беа битно изменети економските услови што постоеле во времето на донесувањето на планот или пак поради виша сила. Со оглед на тоа што оспорените измени и дополнувања на урбанистичкиот план се извршени од други причини, а не поради тоа што битно биле изменети економските услови или поради дејство на виша сила, Судот оцени дека не постоел законски основ за донесување на оспорената одлука. Од тие причини Судот оцени дека оспорената одлука не е во согласност со Законот за просторно и урбанистичко планирање.

На основа изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 45/81  
1 јули 1981 година  
Скопје

Претседател  
на Уставниот суд на Македонија,  
Гога Николовски, с. р.

## 418.

Уставниот суд на Македонија, на основа членот 433 од Уставот на СР Македонија и членот 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија, и за правното дејство на неговите одлуки, по јавната расправа одржана на 1 јули 1981 година, на седницата одржана на 8 јули 1981 година, донесе

## О Д Л У К А

1. СЕ ОДБИВА предлогот на Основниот суд на здружениот труд во Скопје за оценување уставноста и законитоста на Правилникот за единствени основи и мерила за распределба на доходот, чистиот доход, средствата за лични доходи и заедничка попрошувачка, донесен од работниците во Работната организација „Брако“ — Метална

индустрија „Браќа Кошулчеви“ во Титов Велес, со референдум одржан на 27 декември 1977 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Работната организација „Браќа Кошулчеви“ — Метална индустрија „Браќа Кошулчеви“ во Титов Велес, на начинот определен за објавување на самоуправните општи акти.

3. Основниот суд на здружениот труд во Скопје поднесе предлог за оценување уставноста и законитоста на правилникот означен во точката 1 на оваа одлука. Според наводите во предлогот, оспорениот правилник не бил во согласност со Уставот и Законот за здружениот труд, затоа што во него не биле разработени основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи ниту бил разработен системот на утврдување резултатите од трудот на секој работник одделно, поради што не можело со сигурност да се утврди на кој начин им се определува личниот доход на работниците. Во предлогот понатаму е наведено дека предлагачот, врз основа на истражувањата на полномошникот на доносителот на актот, утврдил дека во означената работна организација не била извршена аналитичка процена на работите и работните задачи, ниту била изготвена методологија за начинот на утврдувањето на личните доходи и на работниците.

4. Во претходната постапка и на јавната расправа Судов утврди дека оспорениот правилник е донесен од работниците во означената работна организација со референдум одржан на 27 декември 1977 година. Попоа Судов утврди дека во членот 10 од оспорениот правилник, како основи за распределба на средствата за лични доходи се утврдени: стручноста и сложеноста на работата, одговорноста, напорите при работата, условите за работа, квалитетот на извршените задачи, остварените заштеди во работата, користењето на средствата за работа, користењето на работното време, навременото извршување на поставените работни задачи и секојдневни обврски, како и минатиот труд. Според членот 12 од правилникот, пресметувањето на остварениот личен доход се врши индивидуално за секој работник, а како основ служи постигнатиот učinok на секој работник пресметан по вредноста на извршените работни задачи. Во членот 14 од правилникот е определено индивидуалниот резултат во работењето на работникот да се мери по следните основи: 1) Единица производ: а) според постигнатиот индивидуален резултат на секој поединец (број на изработени предмети по работна листа); б) според постигнатиот групен и колективен резултат; и в) според одредени задачи кои служат за мерење и распределба на личниот доход; 2)

За квалитет: а) според индивидуално остварениот квалитет; и б) според групно остварениот квалитет. 3) За економичност — на основа уштедешките суровини.

Според ставовите 1 и 2 на членот 16 од правилникот, вкупниот број бодови по работи и работни задачи одделно се добива по извршено бодирање по основите: стручност, одговорност, тежина на работата и услови на работата. Така добиените бодови, според ставот 3 на овој член од правилникот, можат да се зголемуваат или намалуваат во зависност од поединечните резултати на секој работник и од колективните резултати на секоја работна единица.

Притоа Судов утврди дека во оваа работна организација е извршена аналитичка процена на работите и работните задачи и дека во посебен акт, кој е оставен дел на правилникот, се определени мерилата (бодовите) одделно по секој од основите предвидени во правилникот. Судов исто така утврди дека реализираниот труд на работниците се утврдува врз основа на норми како и врз основа на остварувањето на производниот план во одредени временски интервали.

Согласно ставот 1 на член 23 од Уставот на СР Македонија и ставот 1 на член 127 од Законот за здружениот труд, работниците во основната организација на здружениот труд се должни да утврдат и основи и мерила за распределба на средствата за лични доходи со кои се обезбедува личните доходи на работниците да се утврдуваат врз основа на нивниот придонес во работата и во зависност од резултатите на трудот и работењето што ќе ги оствари основната организација.

Со оглед на тоа што во означената работна организација работниците, во оспорениот правилник, како и во другите акти кои се негови составни делови, утврдиле и основи и мерила за утврдување на нивниот придонес во работата односно за распределба на средствата за лични доходи, Судов смета дека оспорениот правилник не е во несогласност со ставот 1 на член 23 од Уставот на СР Македонија, односно не е во спротивност со ставот 1 на член 127 од Законот за здружениот труд, поради што го одби предлогот на Основниот суд на здружениот труд во Скопје.

На основа изнесеното Судов одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 184/80

8 јули 1981 година

Скопје

Претседател

на Уставниот суд на Македонија,  
Гога Николовски, с. р.

## ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ

286.

Врз основа на член 139 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, а во согласност со ознакијата на студијата „Регионална организација на здравството и здравственото осигурување во СР Македонија“, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Републичката конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија, Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија, Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница на здравството и здравственото осигурување, Заедницата на здравствените работни организации на СР Македонија, собранијата на општинските самоуправни интересни заедници на здравството и здравственото осигурување и Собранието на Самоуправната интересна заедница на здравството и здравственото осигурување на град Скопје, склучуваат

## ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР

### ЗА РЕГИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ ВО СР МАКЕДОНИЈА

#### Член 1

Со цел да се унапредат организацијата на здравствената заштита и здравствената дејност во Социјалистичка Република Македонија, заради подобрување на здравствената состојба на населението, создавање предуслови за порамномерен развој на здравствената заштита и здравствената дејност и за побрзо смалување на разликите во здравствената заштита на населението во одделни подрачја; за обезбедување на планиран развој на мрежата на капацитетите на здравствените организации и на кадрите врз рационална основа и во сообразност со потребите на населението; функционално поврзување на дејноста на здравствените организации и подолжување на стручното ниво на

кадрите во нив; порационално и поекономично работење и спроведување на поефикасна здравствена заштита на населението; рационална поделба на трудот меѓу здравствените организации и обезбедување услови за целисходно и рационално користење на високо специјализираните здравствени организации и здравствените работници во нив; самоуправни организирање на здравствената заштита и здравственото осигурување врз принципите на заемност и солидарност и учество на корисниците во одлучувањето за развојот и работата на здравството и здравственото осигурување; создавање поповолни услови за ефикасно дејствување на здравствените организации во вонредна состојба и војна, учесниците на овој општествен договор се согласија здравството и здравственото осигурување да се организира на регионален принцип во здравствени региони (здравствен регион)

#### Член 2

Здравствен регион, во смисла на овој општествен договор, претставува единствено географско, демографско и стопанско подрачје кое опфаќа повеќе соседни општини во слична социјално-медицинска проблематика, на кое може да се обезбеди достапна, ефикасна и рационална здравствена заштита на населението, на кое ќе може да се задоволат најголемиот дел од потребите од здравствена заштита и на кое ќе може да се планира, утврдува и спроведува најрационална здравствена заштита.

#### Член 3

Учесниците на овој општествен договор се согласија при формирањето на здравствениот регион особено да се поаѓа од следните критериуми:

1. развиеност на здравствената дејност — во рамките на која заради намалување на разликите во развиеноста на здравствената дејност и подобро воедначеност на развојот на здравствените региони, ќе се имаат предвид лоцираноста, полемината и видот на здравствените организации, бројот на болничките кревети на 1000 жители, просечен број на жители на еден лекар и слично;
2. економски услови — да постои можност за изедначување на степенот на разликите во развиеноста на здравствената заштита и здравственото осигурување земајќи го предвид националниот доход по жител;
3. здравствена состојба — здравствените региони да имаат поизедначена здравствена состојба на населението;
4. сообраќајни врски — соодветна добра поврзаност и развиеност на сообраќајната мрежа за да се овозможи непречено движење на корисниците, како внатре во регионот, така и на меѓурегионално ниво;
5. развиеност на здравствената дејност да биде на таков степен што ќе биде во состојба да го задоволи најголемиот број на барања и потреби на населението од здравствени услуги во рамките на регионот;
6. приближна изедначеност на населението во регионот — да се овозможи што поголема приближност на бројот на населението во регионот, за да може да се остварува приближно подеднаква здравствена заштита со приближно еднакви средства, заради приближно еднакво оптоварување на корисниците;
7. самоуправни организираност — т.е. можност за што поголема самоуправни поврзаност и поголемо и непосредно влијание на корисниците и давателите на здравствените услуги при утврдувањето и спроведувањето на единствената здравствена политика на подрачјето на регионот;
8. географска поврзаност — почитување на конфигурацијата на теренот која е најпогодна за спроведување на достапна здравствена заштита;
9. општествено-политичка организираност — можност за усогласување со општествено-политичката поделба во Републиката;
10. заемност и солидарност — намалување на разликите на солидарна основа на сите нивоа.

#### Член 4

Учесниците на овој општествен договор се согласија здравството и здравственото осигурување во Социјалистичка Република Македонија да се организираат во најмногу девет здравствени региони.

#### Член 5

Учесниците на овој општествен договор се согласија здравствените региони да се образуваат со самоуправни спогодби врз основа на критериумите утврдени со овој општествен договор меѓу собранијата на општините, собранијата на општинските и основните самоуправни интересни заедници на здравството и здравственото осигурување, здравствените организации, општинските конференции на ССРМ, советите на Сојузот на синдикатите на општините и другите заинтересирани организации и заедници од подрачјето на здравствениот регион.

#### Член 6

Со самоуправни спогодба од член 5 на овој општествен договор се уредуваат прашања од заеднички интерес за здравствениот регион, а особено:

- функционалната поврзаност и поделба на работата на специјалистичко-консултативната и болничката здравствена заштита (поделба на работата, начин на поврзување и соработка, користење на капацитетите, опремата, кадарот и слично);
- критериумите за стручно усовршување на здравствените работници;
- прибирање и обработка на податоци неопходни за планирање на здравствената заштита и следење на здравствената состојба на населението;
- обезбедување на здравствена заштита во вонредна состојба, општонародна одбрана и војна;
- организирање и функционирање на хигиенско-епидемиолошката дејност и
- други прашања од заеднички интерес за здравствениот регион.

#### Член 7

Учесниците во овој општествен договор се согласија дека е неопходно општинските и основните заедници на здравството и здравственото осигурување од подрачјето на здравствениот регион со самоуправни спогодба да се здружат во регионална самоуправни интересна заедница на здравството и здравственото осигурување во која, врз основите на начелата на заемност и солидарност, ќе се остваруваат заедничките интереси и потреби, а особено:

- ќе се утврдува политиката и ќе се донесуваат плановите за развој на здравствената заштита, а особено за изградбата, опремувањето и кадровската основа за сите видови дејности од заеднички интерес за здравствениот регион;
- врз принципите на заемност и солидарност ќе се создаваат услови за обезбедување и користење на поизедначено ниво на здравствена заштита;
- ќе се обезбедуваат материјални и други услови за рамномерен и поусогласен развој на здравствените организации и дејности од заеднички интерес за здравствениот регион и
- ќе се решаваат и други прашања од заеднички интерес за здравствениот регион.

#### Член 8

Учесниците на овој општествен договор се согласија врвната здравствена заштита и определени видови високо-специјализирана болничка и високо-специјалистичко-консултативна здравствена заштита да се укажува од здравствените организации оспособени за укажување на таква заштита.

Обезбедувањето на здравствената заштита од претходниот став ќе се утврди со самоуправни спогодби меѓу здравствените организации што обезбедуваат ваков вид на здравствена заштита и општинските, односно основните самоуправни интересни заедници на здравството и здравственото осигурување и Заедницата на здравството и здрав-



ственото осигурување на град Скопје, доколку со спогодба не се договорот тоа да го врши регионалната самоуправна интересна заедница на здравството и здравственото осигурување.

#### Член 9

Учесниците на овој општествен договор се обврзуваат самоуправните спогодби од член 5 и член 8 на овој општествен договор да се склучат во рок од 6 месеци по потпишувањето на овој општествен договор.

Иницијатива за склучување на спогодбите од член 5 и член 8 на овој општествен договор ќе покренува секој од учесниците на тие спогодби.

Иницијатива за склучување на спогодбите од претходниот став може да покренат и учесниците на овој договор кои не се потписници на тие спогодби.

#### Член 10

Учесниците на овој општествен договор се согласни за спроведувањето на овој општествен договор да се прижи координационо тело составено од по два претставника на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Републичката конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ, Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија, Собранието на Републиката самоуправна интересна заедница на здравството и здравственото осигурување и Заедницата на здравствените работни организации на СР Македонија.

Координационото тело од став 1 на овој член ќе ја следи активноста во врска со склучувањето на спогодбите од член 5 и член 8 на овој општествен договор и ќе ги известува потписниците за неговото спроведување.

Во спроведувањето на овој општествен договор, на Координационото тело стручна помош ќе му укажува Републичката самоуправна интересна заедница на здравството и здравственото осигурување.

#### Член 11

Овој општествен договор се смета за склучен кога во истоветен текст ќе биде прифатен од учесниците и потпишан од нивните претставници.

#### Член 12

Овој општествен договор може да се менува и дополнува по иницијатива на секој негов учесник, по истата постапка по која е склучен.

#### Член 13

Овој општествен договор ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 08-1441

17 јуни 1981 година

Скопје

#### Потписници:

1. За Собранието на Социјалистичка Република Македонија, **Петар Цундев**, с. р.

2. За Републичката конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија, **Љупчо Ајдински**, с. р.

3. За Советот на Сојузот на синдикатите на СР Македонија, д-р **Илија Весов**, с. р.

4. За Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница на здравството и здравственото осигурување, проф. д-р **Душан Теодосиевски**, с. р.

5. За Заедницата на здравствените работни организации на СР Македонија, д-р **Димитар Котевски**, с. р.

За Собранието на општината:

6. Берово, **Петар Ралповски**, с. р.

7. Битола, **Павлина Василева**, с. р.

8. Брод, **Венче Станкоски**, с. р.

9. Валандово, **Митко Ташев**, с. р.

10. Виница, **Благој Петров**, с. р.

11. Гевгелија, **Јанко Темелков**, с. р.

12. Гостивар, **Цемаил Муареми**, с. р.

13. Дебар, **Цветко Јалчевски**, с. р.

14. Делчево, \_\_\_\_\_

15. Демир Хисар, **Добри Радевски**, с. р.

16. Кавадарци, д-р **Милан Камчев**, с. р.

17. Кичево, **Китан Дамјановски**, с. р.

18. Кочани, \_\_\_\_\_

19. Кратово, **Боривоје Јанкуловски**, с. р.

20. Крива Паланка, **Александар Велиновски**, с. р.

21. Крушево, **Сута Маја**, с. р.

22. Куманово, **Горѓи Поповски**, с. р.

23. Неготино, **Никола Апостолов**, с. р.

24. Охрид, **Андреја Трајчевски**, с. р.

25. Прилеп, **Стојан Кузмановски**, с. р.

26. Пробиштип, **Вера Коцева**, с. р.

27. Радовиш, **Мите Стефанов**, с. р.

28. Ресен, **Ратко Марковски**, с. р.

29. Свети Николе, **Драги Апостолов**, с. р.

30. Струга, **Белкија Дервиши**, с. р.

31. Струмича, **Димитар Стојков**, с. р.

32. Тетово, **Абедин Кафџија**, с. р.

33. Титов Велес, **Иван Јованов**, с. р.

34. Штип, **Панче Кангалов**, с. р.

35. Гази Баба — Скопје, **Злате Попоски**, с. р.

36. Карпош — Скопје, **Станко Јаневски**, с. р.

37. Кисела Вода — Скопје, **Миле Јакоски**, с. р.

38. Центар — Скопје, **Михаило Доревски**, с. р.

39. Чаир — Скопје, **Ајри Османов**, с. р.

40. Собрание на град Скопје, д-р **Илија Кувенциев**, с. р.

За Собранието на општинската самоуправна интересна заедница на здравството и здравственото осигурување:

41. Берово, **Драги Гошевски**, с. р.

42. Битола, **Васко Василевски**, с. р.

43. Гевгелија, **Андон Тасев**, с. р.

44. Гостивар, **Милутин Алексовски**, с. р.

45. Дебар, д-р **Бурхан Пашоли**, с. р.

46. Делчево, \_\_\_\_\_

47. Кавадарци, **Петре Шулевски**, с. р.

48. Кичево, **Левче Настески**, с. р.

49. Кочани, \_\_\_\_\_

50. Кратово, **Митко Георгиев**, с. р.

51. Крива Паланка, **Глигор Митевски**, с. р.

52. Куманово, **Орде Кузмановски**, с. р.

53. Охрид, **Горѓи Наумовски**, с. р.

54. Прилеп, **Пандо Бачаноски**, с. р.

55. Пробиштип, **Игнат Ефремов**, с. р.

56. Радовиш, **Кирил Стефанов**, с. р.

57. Свети Николе, **Трајан Бошев**, с. р.

58. Струга, **Ристо Стефановски**, с. р.

59. Струмича, **Виктор Белев**, с. р.

60. Тетово, **Ристо Савески**, с. р.

61. Титов Велес, **Иван Шалев**, с. р.

62. Штип, **Мане Атанасков**, с. р.

63. За Собранието на СИЗ на здравството и здравственото осигурување на град Скопје, **Киро Ефремов**, с. р.

## ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

### ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ПРИЛЕП

287.

Врз основа на член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74), а во врска со член 211 став 1 точка 21-г и член 212 став 2 од Статутот на Општинската СИЗ на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, Собранието на Општинската СИЗ на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, по прибавено мислење на Основната СИЗ на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, на заедничка седница на Соборот на делегатите работници — корисници на услугите и Соборот на делегатите од организациите на здружен труд од областа на здравството — даватели на услугите, одржана на 2 јули 1981 година, донесе

#### О Д Л У К А

**ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СТАПКАТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО ЗА 1981 ГОДИНА**

##### Член 1

Во член 1 став 1 од Одлуката бројката 7,50% се менува и треба да стои „8,50%“.

Во истиот член и став по алинејата 2 се додава нова алинеја 3 која гласи: „— стапка на придонес за доградба и доопремување на новата болница 1%“.

По ставот 1 на истиот член се додаваат став 2 и 3 кои гласат:

„Средствата од алинеја 3 на став 1 од истиот член ќе се издвојуваат на посебна сметка, почнувајќи од 1 VII 1981 година.

Стапката на придонесот од алинеја 3 на став 1 ја пресметуваат и уплатуваат обврзниците на придонесот од подрачјето на Основната СИЗ на здравството и здравственото осигурување — Прилеп“.

##### Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. VII. 1981 година. Одлуката да се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 2857

2 јули 1981 година

Прилеп

Претседател

на Соборот на даватели на услуги,

Претседател

Соборот на корисници на услуги,

д-р Светозар Кузманоски, с. р. Симон Героски, с. р.

Претседател

Пандо Бачаноски, с. р.

### ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — СВЕТИ НИКОЛЕ

288.

Врз основа на член 83 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 9/78) и член 59 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Свети Николе, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 3. VII. 1981 година, донесе

#### О Д Л У К А

**ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД ИЗВОРИТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА ЗА 1981 ГОДИНА**

1. Со оваа одлука во Одлуката за утврдување висината на стапката на придонесот од изворите за

финансирање на социјалната заштита за 1981 година („Службен весник на СРМ“, бр. 19/81) се врши следното дополнување:

1. Во член 2 по став 1 се додава нов став 2 кој гласи:

„Досегашните бројки во колоната 2 од образецот „ПДЗ“ на кој се пресметува придонесот од доходот на основните организации на здружен труд за социјална заштита, се заменуваат со соодветни бројки од образецот „Деловен резултат во тек на годината“ (Биланс на успехот) кој се применува од 1 јануари 1981 година“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува при пресметувањето и уплатувањето на придонесот од доходот на организациите на здружен труд за Општинската самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Свети Николе за 1981 година.

Бр. 67

31 август 1981 година

Свети Николе

Претседател,

Митре Гошев, с. р.

## Обласен дел

### СУДСКИ ОГЛАСИ

#### ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I — СКОПЈЕ

Општинскиот суд Скопје I — Скопје ја повикува тужената Нита Метаксула од Приција, да се јави во судот како тужена, во опорот на тужителот Нитов Јован од Скопје, за утврдување на брак.

Во спротивно назначениот привремен застапник, согласно член 86 од ЗПП, ќе ја застапува тужената во опорот сè додека таа или нејзиниот полномошник не се јават во судот.

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, П. бр. 1523/81. (72)

#### ОПШТИНСКИ СУД ВО БИТОЛА

Општинскиот суд во Битола, по повикува лицето Цветан Тодоровски од село Стругово, кој наводно починал на 18. III. 1935 година во истото село, да се јави во колку е жив, во рок од 20 дена од денот на објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“, како и секој друг што знае за неговиот живот. Во спротивно, по истекот на рокот ќе се докаже неговата смрт.

Од Општинскиот суд во Битола, Р. бр. 122/81. (71)

#### ОПШТИНСКИ СУД ВО ТИТОВ ВЕЛЕС

При Општинскиот суд во Титов Велес завен е спор за развод на брак од тужителот Мустафов Кариман од Титов Велес, против тужената Мустафова Незакет од Титов Велес, а сега со непознато место на живеење.

Се повикува тужената Мустафова Незакет да се јави на овој суд и да ја соопшти својата адреса во рок од 30 дена од објавувањето на огласот. Во спротивно судот ќе ѝ ја определи, по службена должност, за застапник Мишкова Марјача, судски приправник при Општинскиот суд во Титов Велес, и делото ќе се разгледа во нејзино отсуство.

Од Општинскиот суд во Титов Велес, П. бр. 905/80. (65)

## ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за исполнување на доловор за купопродажба по тужбата на тужителот Ахмет Рустеми од село Тетовско, против тужениот Горѓе Геровски од Белград, сега со непознато место на живеење.

Се повикува тужениот Горѓе Петров Геровски од Белград да се јави пред судот, достави адреса или опредили полномошник кој ќе го застапува во оваа постапка во рок од 30 дена по објавувањето на огласот. По истекот на овој рок, ќе му биде поставен привремен старател преку Центарот за социјални работи на општината Тетово, кој ќе го застапува тужениот до правосилното окончување на спорот.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 585/81 (66)

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка за физичка делба, по предлогот на предлагачот Стеван Крстевски од село Брвеница, Тетовско, против Маџо Кузмановски од село Брвеница, сега со непознато место на живеење во Западна Германија.

Се повикува Маџо Илиев Кузмановски од село Брвеница да се јави пред судот во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас, достави адреса или да одреди полномошник кој ќе го застапува во оваа постапка. Во спротивно судот ќе му постави привремен старател, преку Центарот за социјални работи на општината Тетово.

Од Општинскиот суд во Тетово, ВПС. 212/81. (67)

Пред Општинскиот суд во Тетово во тек е постапката за сопственост по тужбата на тужителот Кадриу Бедетов Заим од село Требош, Тетовско против тужените Рушити Сулејманов Селим, Шаќири Ејупов Зујди и Шаќири Ејупов Таир, сите од Република Турција, со непозната адреса, за сопственост.

Се повикуваат тужените Рушити Селим, Шаќири Зујди и Шаќири Таир, да се јават во Општинскиот суд — Тетово, или да одредат свој полномошник, кој ќе ги штити нивните интереси пред судот, во рок од три месеци од објавувањето на огласот. Во спротивно на тужените ќе им биде поставен привремен старател преку Центарот за социјални работи во Тетово, кој ќе ги претставува пред судот.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 472/81. (70)

## ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР

Пред Општинскиот суд во Гостивар е заведен спор за надомест на штета по тужбата на тужителката Утриновска Серафинова Роска од Гостивар, со стан на ул. „Борис Кидрич“ бр. 2 против тужените Илџази Бајрам и Илџази Нуриман и двајцата од село Чегране — општина Гостивар. Вредност на спорот 20.000 динари.

Бидејќи тужениот Илџази Нуриман е со непозната адреса и место на престојување во Југославија, се повикува во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“ да се јави во Општинскиот суд во Гостивар или да ја соопшти својата точна адреса. Во колку тоа не го стори, судот ќе му постави привремен старател кој по овој спор ќе го застапува сè до окончувањето на истиот.

Од Општинскиот суд во Гостивар, П. бр. 772/79.

## ОПШТИНСКИ СУД ВО СТРУМИЦА

Пред Општинскиот суд во Струмица тужителот Ефтим Крстев Атанасов од село Ново Село,

Струмичко, има поднесено тужба за развод на брак против Атанасова, род. Шабановска Мирјана од село Ново Село, со последно место на живеење во село Ново Село, а сега со непозната адреса.

Се повикува тужената Атанасова Мирјана во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот да ја достави својата точна адреса на живеење, лично или писмено, до овој суд или да одреди свој полномошник кој ќе ја застапува во оваа постапка.

Доколку во наведениот рок тужената Мирјана не го извести судот за местото на живеење, не одреди свој полномошник или лично не му се јави на судот, ќе ѝ биде одреден за привремен старател Стојан Делиовски, дипломиран правник од Струмица, а стручен соработник на овој суд, кој ќе ја застапува до правосилното окончување на спорот.

Од Општинскиот суд во Струмица, П. бр. 75/80. (69)

## ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ

Загубениот штембил под назив: „МАКПЕТРОЛ“ — увоз-извоз Н. СОЛ. О. Скопје, ООЗТ „Малопродажба“ Н. СОЛ. О — Бензинска пумпа бр. 54 — Кичево“, се огласува за неважен. (4809)

Загубениот тркалезен печат под назив: „Месна заедница — с. Нов Истевник, делчевско“, се огласува за неважен. (5140)

## МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Воена книшка на име Зија Абдулаи, с. Никуштак, Куманово. (4443)

Свидетелство за завршен IV клас, издадено од Гимназијата „Кирил и Методиј“, Неготино на име Давчев Ванчо, ул. „8“ бр. 9, Кавадарци. (4455)

Воена книшка на име Адил Љатифи, с. Гермо, Тетово. (4472)

Воена книшка на име Зекири Бедри, с. Тетово, Тетово. (4474)

Воена книшка, издадена од ВП 4061/5, Лесковац на име Спасовски Мирко Јовица, с. Лопате, Куманово. (4509)

Воена книшка на име Зекири Ислам, с. Синичане, Тетово. (4527)

Воена книшка АП бр. 054278, издадена од Одделението за народна одбрана — Делчево на име Стојковски Лазар Ненко, с. Каменица Македонска, Делчево. (4533)

Воена книшка на име Креци Гафур, ул. „П. Попоски“ бр. 5-II/5, Гостивар. (4584)

Пасош, издаден од Југословенска амбасада, Брисел-Белгија на име Селимовски Енвер, ул. „Девејани“ бр. 94, Битола. (4682)

Лична карта, издадена од СВР — Битола на име Селимовски Енвер, ул. „Девејани“ бр. 94, Битола. (4683)

Воена книшка и други документи, издадени од НО — Крива Паланка на име Симоновски Васил Младен, с. Мелутинце, Кр. Паланка. (4696)

Уверение за КВ сидаро-тесар бр. 269/71 на име Ташиќ Костадин, с. Калово, Трговиште. (4742)

Воена книшка на име Тане Кајмакоски, с. Мислешево, Струга. (4743)

Воена книшка на име Мамуди Бектеш, с. Радовиште, Струга. (4780)

Воена книшка на име Речи Илми, Струга. (4791)

Воена книшка на име Ахмедали Нухис, с. Јаболчиште, Титов Велес. (4793)

Воена книшка на име Хамид Демировски, ул. „Тризла“ бр. 539, Прилеп. (4805)

Воена книшка на име Сефеди Тасим, с. Радолиште, Струга. (4807)

- Воена книшка на име Цветанов Раде, с. Кнежево, Кратово. (4811)
- Азис Бекировски, с. Лабуништа, Струга. (4813)
- Пасош, издаден од СВР-Кочани на име Руџа Василенкова, Пензионерски дом, Кочани. (4831)
- Воена книшка на име Камил Фазлиу, с. Радолиште, Струга. (4858)
- Воена книшка на име Фикрет Лимани, с. Меро, Тетово. (4861)
- Воена книшка на име Сашо Стефановски, с. Бедиње, Куманово. (4903)
- Воена книшка на име Мевлан Селмани, с. Раковец, Тетово. (4919)
- Воена книшка на име Осман Емирлахи, с. Требош, Тетово. (4972)
- Воена книшка на име Картов Никола ул. „Гоце Делчев“, Кавадарци. (4986)
- Три барирани чека бр. А 4177739; А 4177737 и А 4177738, издадени од Работната организација за промет на големо „Промет“, ул. „Беласица“ бр. 6, Скопје.
- Свидетелство за IV клас, издадено од Средното металско училиште „8-ми Октомври“ на име Ангеловски Љупчо, с. Габер, Кр. Паланка (5078)
- Воена книшка, издадена во Куманово на име Целадин Мусли, с. Сопот, Куманово. (5139)
- Писма за репроматеријали бр. 102, 103 и 104, издадени од МИЗ „Картер“, Скопје на име Драган Ангеловиќ, ул. „Огњан Прица“ бр. 7, Скопје. (5141)
- Увозно царинска декларација-пропратница 11/81 од 06. 03. 1981, Падиорен на име Симеон Здравевски, ул. „Горѓи Димитров“ бр. 86, Прилеп. (5142)
- Решение за нострификација бр. 2863 од 1980 година издадено од Републичкиот секретаријат за наука и образование — Скопје на име Каролина Здравеска, ул. „Горѓи Димитров“ бр. 86, Прилеп. (5143)
- Здравствена легитимација, издадена од ЗСО — Куманово на име Редифа Казимовска, ул. „Средорек“ бр. 36, Куманово. (781)
- Здравствена легитимација на име Сунка Јакимовиќ, Куманово. (782)
- Здравствена легитимација на име Томе Бранко Радиќ, ул. „Ристовац“ бр. 7, Куманово. (783)
- Свидетелства за VI и VII одделение на име Азем Назифи, с. Корошишта, Струга. (784)
- Свидетелство за IV одделение на име Мехмеди Гани Сејди, с. Г. Јаболчиште, Титов Велес. (785)
- Ученичка книшка за IV одделение на име Владо Димовски, ул. „Караорман“ бр. 10, с. Лисиче. (787)
- Свидетелство од IV одделение на име Љвчвие Шабани, с. Пирок, Гостивар. (788)
- Здравствена легитимација на име Шефип Шефити, с. Пирок, Гостивар. (789)
- Свидетелство од IV одделение на име Мустафа Изет, с. Озормиште, Тетово. (790)
- Здравствена легитимација на име Шефити Љавтуриќ, с. Раковец, Титов Велес. (791)
- Здравствена легитимација на име Шефити Љавтуриќ, с. Раковец, (791)
- Здравствена легитимација на име Шефити Зудије с. Раковец, Титов Велес. (792)
- Лична карта на име Абдула Зејнуљи, с. Вешала, Тетово. (793)
- Здравствена легитимација на име Нурије Асани, с. Добриште, Тетово. (795)
- Здравствена легитимација на име Реџеп Хасани, ул. „Илинденска“ бр. 146, Тетово. (796)
- Лична карта, издадена од СВР — Тетово на име Афрет Фадризи, с. Одри, Тетово. (897)
- Лична карта издадена од СВР — Гостивар на име Милаим Есати, с. Неготино, Гостивар. (799)
- Свидетелство за IV одделение на име Сефер Зекири, с. Беловиште, Гостивар. (800)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Махије Тефиќи, с. Г. Речица, Тетово. (801)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Адем Таири, с. Боговиње, Тетово. (802)
- Книшка на име Круна Николовска, с. Брвеница, Тетово. (803)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Ејуп Таири, с. Боговиње, Тетово. (804)
- Воена книшка, издадена во Мостар на име Халил Муриќ, Скопје. (805)
- Листа за категорија, издадена од Заводот за вработување во Скопје на име Јелка Пецевска, Скопје. (806)
- Воена книшка, издадена во Ниш на име Цемаил Иса, Скопје. (807)
- Здравствена легитимација на име Гани Алити, с. Опаје, Куманово. (808)
- Здравствена легитимација на име Сами Исмаиловски, ул. „Т. Горѓиев“ бр. 20, Куманово. (809)
- Работна книшка на име Муса Алили, с. Черкези, Куманово. (810)
- Здравствена легитимација на име Миланка Јовановска, Куманово. (811)
- Здравствена легитимација на име Кани Рамани, с. Черкези, Куманово. (812)
- Здравствена легитимација на име Душан Пешевски, ул. „Ужичка“ бр. 33, Куманово. (813)
- Свидетелство за завршено СТУ — машински смер на име Цветан Јовчески, ул. „М. Пијаде“ бб, Прилеп. (814)
- Свидетелство од индустриско училиште — машински смер метало-брусач на име Цветан Јовчески, ул. „М. Пијаде“ бб, Прилеп.
- Штедна книшка на име Горица Станковска, ул. „Р. Секирчанец“ бр. 5, Прилеп. (818)
- Индекс на име Гоце Цветковски, с. Врбјани, Прилеп. (819)
- Свидетелство бр. 340 на име Вера Јосифовска, ул. „К. Јосифовски“ бр. 6/2, Прилеп. (820)
- Работна книшка на име Стоја Стојковска, с. Лопате, Куманово. (821)
- Здравствена легитимација на име Станко Стефановски, ул. „М. Пијаде“ бр. 212, Куманово. (822)
- Здравствена легитимација на име Љутвије Мамутовска, ул. „К. Фетак“ бр. 12, Куманово. (823)
- Здравствена легитимација на име Елми Релепи, Куманово. (824)
- Здравствена легитимација на име Ештреф Целadini, ул. „А Прешова“ бр. 9, Куманово. (825)
- Здравствена легитимација на име Једија Руфат Мамутов, ул. „Баново Трло“ бр. 2, Куманово. (826)
- Здравствена легитимација на име Руфат Мамутовски, ул. „Баново Трло“ бр. 2, Куманово. (827)
- Здравствена легитимација на име Несип Мамутовски, Куманово. (828)
- Здравствена легитимација на име Шефка Мамутовска, Куманово. (829)
- Книшка на име Трајан Димитровски, Кратово. (830)
- Лична карта, издадена од СВР — Титов Велес на име Гане Ј. Николов, с. Иванковци, Титов Велес. (831)
- Свидетелство за IV одделение на име Јагола Димитриева, с. Дреново, Титов Велес. (832)
- Свидетелство од IV одделение на име Трајче Горѓиев, ул. „Првомајска“ бр. 19, Титов Велес. (833)
- Здравствена легитимација на име Емши Аслани, с. Синичане, Тетово. (834)
- Лична карта на име Неџмедин Абази, с. Синичане, Тетово. (835)
- Лична карта на име Алим Саити, с. Лешница, Тетово. (836)
- Здравствена легитимација на име Сефелие Шљејмани, с. Нераште, Тетово. (837)
- Здравствена легитимација на име Устреф Јусуфи, ул. „Ленин“ бр. 97, Тетово. (838)
- Здравствена легитимација на име Злате Тодоровски, с. Жилче, Тетово. (839)
- Свидетелство на име Али Дељаљи, с. Озормиште, Тетово. (840)

- Свидетелство на име Абдулгафур Адеми, с. Отушиште, Тетово. (841)
- Свидетелства од I, II и III година на име Шагар Далипи, с. Чајле, Гостивар. (842)
- Свидетелство на име Зоран Гаврилов, ул. „Ј. Сантов“ бр. 67, Кочани. (843)
- Свидетелство од VIII одделение на име Иван Димитровски, Кочани. (844)
- Свидетелства од III и IV година, издадени од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Иљаса Дестани, Куманово. (845)
- Свидетелство за VII одделение на име Светлана Стојановска, Скопје. (846)
- Воена книшка издадена во Скопје на име Љупчо Грковски, Скопје. (847)
- Пасош бр. 708603 на име Владо Јанески, с. Браилово, Прилеп. (848)
- Работна книшка на име Драган Тарунџиовски, ул. „Драган Димески“ бр. 18, Прилеп. (849)
- Свидетелство за завршено техничко училиште на име Никола Исков, ул. „Никола Вапцаров“ — Прилеп. (850)
- Свидетелство од VIII одделение на име Драган Ивановски, с. Галичани, Прилеп. (851)
- Лична карта на име Данил Горески, с. Десово, Прилеп. (852)
- Свидетелство од VIII одделение на име Данил Горески, с. Десово, Прилеп. (853)
- Работна книшка на име Илија Талески, ул. „М. Пијаде“ бр. 4 Прилеп. (854)
- Свидетелство од IV одделение на име Благоиња Крстеска, ул. „Горги Сугаре“ бр. 7, Прилеп. (855)
- Свидетелство од VIII одделение на име Милица Сливоска, ул. „Марксова“ бр. 208, Прилеп. (856)
- Свидетелство од VIII одделение на име Лилјана Мишкоска, с. Ракле, Прилеп. (858)
- Свидетелство за VIII одделение, на име Трајко Забрчанец, ул. „Ило Попадинец“ бр. 1-а, Прилеп. (859)
- Диплома за завршено индустриско училиште — електро смер на име Марјан Бунтески, ул. „Орде Чопела“ бр. 71, Прилеп. (860)
- Работна книшка на име Марјан Бунтески, ул. „Орде Чопела“ бр. 71, Прилеп. (861)
- Работна книшка на име Маре Миткоска, ул. „5-та прилепска бригада“ бр. 73, Прилеп. (862)
- Здравствена легитимација на име Ајет Биљали, с. Черкези, Куманово. (863)
- Здравствена легитимација на име Драгица Ѓорѓиевска, ул. „Илинденска“ бр. 10, Куманово. (864)
- Здравствена легитимација на име Зарко Ѓорик, с. Алгуња, Куманово. (865)
- Здравствена легитимација на име Наџије Сулејмани, с. Никуштак, Куманово. (866)
- Свидетелство за завршено IV одделение на име Богица Мимковска, с. Марино, Скопје. (867)
- Здравствена легитимација на име Тања Стојковска, с. Љубодраг, Куманово. (868)
- Здравствена легитимација на име Виолета Арсовска, ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 46/II — 18 Куманово. (869)
- Здравствена легитимација на име Горан Ивановски, Куманово. (870)
- Работна книшка на име Маргарита Никола, ул. „Првомајска“ бр. 38, Куманово. (871)
- Свидетелство за завршено I одделение на име Муамед Малиќи, нас. Чашка, Т. Велес. (872)
- Здравствена легитимација, на име Афан Ефендилер, с. Врпчиште, Гостивар. (874)
- Свидетелство за VI одделение на име Беќир Саљик, с. Добридол, Неготино. (875)
- Свидетелство за VIII одделение на име Снежана Стоименовска, Делчево. (876)
- ша школа — Охрид на име Шекеринка Петрушевска, с. Г. Подлог, Кочани. (877)
- Книшка на име Царка Песиова, с. Трсино, Кочани. (878)
- Здравствена легитимација на име Томислав Димитриев, с. Блатец, Кочани. (879)
- Свидетелство за VII одделение на име Радунка Таневска, „Карпош“ IV, низ 2, влез 7/7, Скопје. (880)
- Свидетелство на име Зора Јанческа, ул. „Ц. Коњарец“ бр. 84, Прилеп. (881)
- Свидетелство за VIII одделение на име Љубомир Карабелески, с. Тополчани, Прилеп. (882)
- Здравствена легитимација на име Душко Стојановски, ул. „С. Симонов“ бр. 42, Куманово. (883)
- Здравствена легитимација на име Канија Далиповска, ул. „Д. Шутевски“ бр. 19, Куманово. (884)
- Работна книшка на име Слободан Величковски, ул. „Г. Петров“ бр. 15, Куманово. (885)
- Здравствена легитимација на име Стојанчо Ковачевски, Куманово. (886)
- Здравствена легитимација на име Муса Целadini, ул. „Карл Маркс“ 93, Куманово. (887)
- Здравствена легитимација на име Стана Каранфиловска, ул. „Крушевска Република“ бр. 9, Куманово. (888)
- Здравствена легитимација на име Душан Здравковски, с. Орах, Куманово. (889)
- Свидетелство за I клас на име Ранко Маневски, ул. „Романија“ бр. 5, Куманово. (890)
- Здравствена легитимација на име Чедомир Нешковски, ул. „Карл Маркс“ бр. 15, Куманово. (891)
- Работна книшка на име Ферат Мемети, ул. „Киро Антевски“ бр. 11-а, Куманово. (892)
- Свидетелство за IV одделение на име Богица Ангеловска, с. Вакав, Кратово. (893)
- Здравствена легитимација на име Нада Илијева, с. Пршовце, Кратово. (894)
- Здравствена легитимација на име Крсто Илиев, с. Пршовце, Кратово. (895)
- Здравствена легитимација на име Душка Трајковска, с. Горно Крстово, Кратово. (896)
- Свидетелство за VIII одделение на име Ика Павловска, с. Ветуница, Кр. Паланка. (897)
- Свидетелство за завршено V одделение на име Васка Бошковска ул. „Благој Горев“ бр. 183, Титов Велес. (898)
- Свидетелство за VIII одделение на име Алекс Петковски, с. Богомила, Т. Велес. (899)
- Свидетелство на име Светлана Андреевска, с. Богомила, Т. Велес. (900)
- Диплома за завршено средно економско училиште на име Зоран Вељановски, с. Радиовце, Тетово. (901)
- Свидетелство за VIII одделение на име Неџедин Лотини с. Челопек, Тетово. (902)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Фејзула Рамадани, с. Копачин Дол, Тетово. (903)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Сервет Кадри, с. Теново, Тетово. (904)
- Лична карта на име Лириим Имери, ул. „Бр. Миладинови“ бр. 173, Тетово. (905)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Сејди Рамзи, с. Копачин Дол, Тетово. (906)
- Диплома на име Фадил Кадрија, с. Требош, Тетово. (908)
- Оружен лист на име Музафер Хамзи, с. Стримница, Тетово. (909)
- Возачка дозвола на име Музафер Хамзи, с. Стримница, Тетово. (910)
- Лична карта на име Таир Селмани, с. Цепчиште, Тетово. (912)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Таир Селмани, с. Цепчиште, Тетово. (913)
- Свидетелства од I до III година на име Шабан Јахјаи, с. Каменане, Тетово. (914)
- Свидетелство на име Мујдин Серами, с. Калник, Тетово. (915)
- Здравствена легитимација на име Емнира Асани, с. Боговиње, Тетово. (916)
- Свидетелство на име Халил Зекири, с. Пирок, Тетово. (917)
- Лична карта на име Беќир Беќири, с. Жеровјане, Тетово. (918)

- Ученичка книшка на име Едназ Абази, с. Бовиње, Тетово. (919)
- Здравствена легитимација на име Абдурезак Исмаили, ул. „Б. Тоска“ бр. 168, Тетово. (920)
- Работна книшка на име Марија Младеновска, с. Брвеница, Тетово. (921)
- Здравствена легитимација на име Адем Нухи, с. Ново Село II, Тетово. (922)
- Лична карта на име Невзат Мисими, с. Д. Палчиште, Тетово. (923)
- Свидетелство на име Абдураман Даути, с. Раковоц, Тетово. (924)
- Здравствена легитимација на име Рабије Сулејмани, с. Нераште, Тетово. (925)
- Здравствена легитимација на име Нешат Сулејмани, с. Нераште, Тетово. (926)
- Здравствена легитимација на име Руждије Сулејмани, с. Нераште, Тетово. (927)
- Здравствена легитимација на име Бедил Сулејмани, с. Нераште, Тетово. (928)
- Здравствена легитимација на име Шемсије Сулејмани, с. Нераште, Тетово. (929)
- Здравствена легитимација на име Садет Сулејмани, с. Нераште, Тетово. (930)
- Работна книшка на име Рулзим Сулејмани, Гостивар. (931)
- Свидетелство за VIII одделение на име Синани Алију, с. М. Турчане, Гостивар. (932)
- Свидетелство на име Незафет Цемаили, с. Добридол, Гостивар. (933)
- Свидетелство на име Гзим Бецети, с. Дебреште, Гостивар. (934)
- Работна книшка на име Хамза Ризвани, с. Неготино, Гостивар. (935)
- Свидетелство на име Павлина Козовска, Верово. (936)
- Свидетелство за VIII одделение на име Душан Стојановски, с. Каменица, Веница. (937)
- Здравствена легитимација на име Ефтим Димитров, с. Јакумово, Веница. (938)
- Здравствена легитимација на име Сузана Мустафова, Скопје. (939)
- Работна книшка на име Перо Зафировиќ, Скопје. (940)
- Ученичка книшка за V и VI одделение на име Анета Манева, Скопје. (941)
- Воена книшка на име Ахмет Љуша, Скопје. (942)
- Диплома на име Ѓорѓија Најдоски, ул. „Ц. Коњарец“ бр. 211, Прилеп. (943)
- Здравствена легитимација на име Емуш Чазими, с. Шемшево, Тетово. (944)
- Работничка книшка на име Петар Јастревски, ул. „И. Р. Лола“ бр. 172, Тетово. (945)
- Лична карта на име Аднан Узаيري, ул. „9 Ноември“ бр. 74, Тетово. (946)
- Свидетелство за VIII одделение на име Пумали Исмаили, с. Речане, Гостивар. (947)
- Свидетелство за IV одделение на име Џабир Тахири, с. Неготино, Гостивар. (948)
- Воена книшка на име Јовица Тодоровски, Скопје. (949)
- Книшка за повластено возење на име Живко Наумчески, с. Мажучиште, Прилеп. (171)
- Работна книшка на име Радован Ѓорѓиевски, нас. Карпош, Куманово. (172)
- Здравствена легитимација на име Филип Милановски, Куманово. (173)
- Здравствена легитимација на име Ѓљорим Абази, с. Черкези, Куманово. (174)
- Здравствена легитимација на име Трајан Трајковиќ, ул. „И. Ј. Рибар“ бр. 13, Куманово. (175)
- Здравствена легитимација на име Малина Илијовска, ул. „Сутјеска“ бр. 21, Куманово. (176)
- Здравствена легитимација на име Милорад Петковски, Куманово. (177)
- Воена книшка, издадена од Скопје на име Сретен М. Стефановски, Скопје. (178)
- Воена книшка, издадена од Воен отсек-Скопје на Мустафа Демир, Скопје. (179)
- Ученичка книшка на име Славе Димоски, ул. „Мечкин Камен“ бр. 8/11, Прилеп. (181)
- Ученичка книшка на име Ице Чадамов, ул. „Октомвриска“ бр. 41, Прилеп. (182)
- Свидетелство на име Љиљана Пенкоска, ул. „М. Пијаде“ бр. 24/13, Прилеп. (183)
- Ученичка книшка на име Кани Расимоски, ул. „Тризла“ бр. 383, Прилеп. (184)
- Ученичка книшка од I до IV одделение на име Драган Трајкоски, Прилеп. (185)
- Свидетелство на име Јован Ристески, ул. „М. Пијаде“ бр. 12, Прилеп. (186)
- Свидетелство на име Стојан Пашоски, с. Кривоагашани, Прилеп. (187)
- Ученичка книшка на име Селајдин Асаноски, ул. „Даб. Завој“ бр. 23-с, Прилеп. (188)
- Свидетелство на име Марјан Јовчески, с. Долнени, Прилеп. (189)
- Работна книшка на име Мемет Шаини, Тетово. (191)
- Свидетелство на име Бари Синани, с. Ваксинце, Гостивар. (192)
- Свидетелство на име Мерсим Иљази, с. Лаковица, Гостивар. (193)
- Свидетелство на име Ариф Реџеџи, Гостивар. (194)
- Свидетелство на име Имер Џабири, Гостивар. (195)
- Свидетелство на име Насибе Хисеџини, с. Чајле, Гостивар. (196)
- Свидетелство на име Салтир Димов, с. Коселери, Пробиштип. (197)
- Ученичка книшка за V одделение на име Валентина Атанасоска, ул. „К. Волнароски“ бр. 72, Прилеп. (198)
- Свидетелство за VIII одделение на име Љубе Бумбарски, с. Г. Коњари, Прилеп. (199)
- Работна книшка на име Назми Дервиши, с. Черкези, Куманово. (200)
- Здравствена легитимација на име Батиша Билали, с. Ваксинце, Куманово. (201)
- Здравствена легитимација на име Шендуљ Алијова, ул. „Н. Вапцаров“ бр. 16, Куманово. (202)
- Здравствена легитимација на име Витка Каранфиловска, с. Пројевце, Куманово. (203)
- Здравствена легитимација на име Краља Каранфиловска, с. Пројевце, Куманово. (204)
- Работна книшка на име Фетах Имери, ул. „Козара“ бр. 10 Куманово. (205)
- Здравствена легитимација на име Барија Демировски, ул. „Средорек“ бр. 108, Куманово. (206)
- Здравствена легитимација на име Бајрамша Ибраимовска, ул. „Средорек“ бр. 12, Куманово. (207)
- Здравствена легитимација на име Горан Илиевски, ул. „Бр. Филипковиќ“ бр. 16, Куманово. (208)
- Здравствена легитимација на име Бобе Трајковски, с. Татимир, Кратово. (209)
- Здравствена легитимација на име Јованка Спасиќ, ул. „Љ. Зечан“ бр. 10-в, Кичево. (210)
- Свидетелство од IV одделение, издадено од Осмолетката „Стив Наумов“ на име Абиџ Бејзаровски, с. Пласница, Македонски Брод. (212)
- Работна книшка, издадена од Титов Велес на име Алијева Мерзика, ул. „Благоја Страчков“ бр. 49, Титов Велес. (213)
- Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Основното училиште „Стив Наумов“ во с. Пласница на име Соколоски Виде, с. Трубарово. (214)
- Работна книшка, на име Зорева Соња, ул. „11 Октомври“ бр. 4/2, Титов Велес. (215)
- Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Ц. О. У. „Трајко Андреев“, Титов Велес на име Војној Ѓорѓи, ул. „Д. Влахов“ бр. 43, Титов Велес. (216)
- Свидетелство на име Мариќа Кулева, Титов Велес. (217)
- Работна книшка на име Мухамед Јахја, ул. „107“ бр. 21, Тетово. (218)
- Ученичка книшка од I до VII одделение на име Незира Мекедова, ул. „Острец“ бр. 32, Кичево. (219)

Здравствена легитимација на име Ратко Благојевиќ, ул. „Железничка станица“ бр. 113, Куманово. (280)

Здравствена легитимација на име Саније Малики, с. Черкези, Куманово. (281)

Свидетелство на име Верица Милановска, ул. „Бранко Радовик“ бр. 30, Куманово. (282)

Здравствена легитимација на име Вера Спасовска, ул. „Борко Прџан“ Куманово. (283)

Здравствена легитимација на име Горѓи Младеновски, ул. „Т. Димков“ бр. 18, Куманово. (284)

Здравствена легитимација на име Дилшен Ариф, ул. „Васил Главинов бр. 10, Куманово. (285)

Здравствена легитимација на име Сузана Младеновиќ, Куманово. (286)

Здравствена легитимација на име Љубинка Кипријановиќ, ул. „Гоце Делчев“ бр. 54, Куманово. (287)

Здравствена легитимација на име Зоран Станковски, Куманово. (288)

Здравствена легитимација на име Слободан Ковачевски, ул. „Наде Буѓожи“ бр. 9 — Куманово. (289)

Здравствена легитимација на име Оливера Станишковска, ул. „Ж. Шпанац“ бр. 5/17, Куманово. (290)

Здравствена легитимација на име Зоран Стојановиќ, ул. „11 Октомври“ бр. 51, Куманово. (291)

Здравствена легитимација на име Васил Димковиќ, с. Ст. Нагоричане, Куманово. (292)

Здравствена легитимација на име Павле Јакимовски, с. Шлегово, Куманово. (293)

Свидетелство на име Зуди Сулемани, с. Доборце, Тетово. (294)

Свидетелство на име Али Муртезани, с. Меро, Тетово. (295)

Свидетелство на име Сејфула Медит, с. Меро, Тетово. (296)

Свидетелства за V и VI одделение на име Ками Реџеџи, ул. „107“ бр. 10, Тетово. (297)

Уверение за квалификуван ѕидар на име Зилба Аслани, с. Јажинце, Тетово. (298)

Здравствена легитимација на име Санда Петровска, с. Ратаје, Тетово. (299)

Свидетелство за IV одделение на име Медит Амџи, с. Церово, Тетово. (300)

Свидетелство за IV одделение на име Дисман Сахити, с. Бродец Тетово. (301)

Свидетелство на име Сами Иџази, с. Боговиње, Тетово. (302)

Свидетелство за VI одделение на име Назиз Исмаили, с. Камењане, Тетово. (303)

Здравствена легитимација на име Расим Азизи, с. Пирок, Тетово. (304)

Здравствена легитимација на име Шакир Азизи, с. Пирок, Тетово. (305)

Здравствена легитимација на име Азис Азизи, с. Пирок, Тетово. (306)

Свидетелство за VII одделение на име Селман Бајрами, с. Градец, Гостивар. (307)

Свидетелство на име Измит Мехмеџи, с. Добридол, Гостивар. (308)

Свидетелство за VIII одделение на име Неџади Мехмеџи, с. Градец, Гостивар. (309)

Свидетелство за II одделение на име Абдураман Алџу, с. Калиште, Гостивар. (310)

Свидетелство за IV одделение на име Исмет Илџази, с. Врагчиште, Гостивар. (311)

Свидетелство за VIII одделение на име Ирфан Салџими, ул. „Балиндољска“ бр. 99, Гостивар. (312)

Свидетелство за VI одделение на име Кепти Салиу, ул. „18 Ноември“ бр. 1/41, Гостивар. (313)

Свидетелство на име Алифеќри Адеми, с. Враповце, Гостивар. (314)

Свидетелство на име Зудија Салију, с. Требиште, Гостивар. (315)

Ученичка книшка за III одделение на име Мерем Аџери, Гостивар. (316)

Ученичка книшка за IV одделение на име Билјана Апостољова, с. Габрово, Делчево. (317)

## КОНКУРСИ

Републичкиот завод за судски вештачења во областа на финансиите, материјалното работење и сообраќајот — Скопје

### распишува КОНКУРС

за засновање на работен однос на:

1. ЕДНО ВЕШТО ЛИЦЕ-СОВЕТНИК, со завршен сообраќаен или економски факултет и четири години работно искуство, за неопределено време;
2. ДВЕ ВЕШТИ ЛИЦА-СОВЕТНИЦИ, со завршен економски факултет и четири години работно искуство, за неопределено време.

Кандидатите кон пријавата да ја приложат следната документација:

- биографија,
- извод од матичната книга на родените,
- доказ за школската подготовка и работното искуство,
- доказ за здравствената способност и
- уверение за државјанство.

Конкурсот трае 30 дена од денот на објавувањето.

Некомплетираните пријави нема да бидат земени во разгледување.

Пријавите да се поднесуваат до Конкурсната комисија на Заводот, ул. „Железничка“ бб, поштенски фах 444 — Скопје.

Пријавите ќе бидат разгледани на 5. XI. 1981 година во 8.00 часот во просториите на Заводот (соба бр. 5), а кандидатите имаат право на присуство. (293)

Врз основа на член 48 и член 50 од Статутот на РО „Напредок“, с. Самоков, Работната заедница при РО „Напредок“, с. Самоков, Македонски Брод

### распишува КОНКУРС

за избор на директор на работната организација

Кандидатот за работното место директор, покрај со закон предвидените услови, треба да ги исполнува и следните:

— да има завршено економски, правен или земјоделски факултет со работно искуство од две години;

— да има завршено виша економска или виша земјоделска школа со работно искуство од 3 години;

— да има завршено средно економско или земјоделско училиште со 4 години работно искуство;

— да има завршено трговско училиште со 5 години работно искуство.

Кандидатите кон молбата треба да поднесат документи за докажување на стручната подготовка и работното искуство.

Кандидатите што ќе конкурираат не треба да имаат пречки за вршење на функцијата по член 511 од Законот за здружениот труд.

Молбите со сите документи се поднесуваат до РО „Напредок“, с. Самоков, Македонски Брод.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (299)

Врз основа на член 221 став 3 од Законот за санација и престанок на организациите на здружен труд („Службен лист на СФРЈ“ бр. 41/80 и 25/81), Службата на општественото книговодство во СР Македонија — Централна во Скопје, утврдува и објавува дека просечниот личен доход исплатен за јануари—јуни 1981 година по работник, а на основа податоците од периодичните пресметки за шест месеци во 1981 год. по гранки во кои се распоредени организациите на здружен труд според Одлуката за единствената класификација на дејностите („Службен лист на СФРЈ“ бр. 34/76), изнесува:

Гранка Назив на гранката-дејноста просечен бруто месеч. лич. доход по работник за јануари—јуни 1981

1	2	3
0101	Електростопанство	13415
0102	Производство на јаглен	14779
0105	Производство на железна руда	13245
0107	Црна металургија	13186
0108	Производство на руда и обоени метали	15481
0109	Производство на обоени метали	14063
0110	Преработка на обоени метали	11836
0111	Производство на неметални минерали	10803
0112	Преработка на неметални минерали	10884
0113	Металопреработувачка дејност	11083
0114	Машиноградба	11160
0115	Производство на сообраќајни средства	11462
0117	Производство на електрични машини и апарати	10489
0118	Производство на базни хемиски производи	12857
0119	Преработка на хемиски производи	11871
0120	Производство на камен чакал и песок	10215
0121	Производство на градежен материјал	10166
0122	Производство на резана прага и плочи	9119
0123	Производство на финални производи од дрво	9365
0124	Производство и преработка на хартија	12170
0125	Производство на текстилни производи и ткаенини	9393
0126	Производство на готови текстилни производи	8380
0127	Производство на кожа и крзно	12092
0128	Производство на кожани кондури и галантерија	10123
0129	Преработка на каучук	14796
0130	Производство на прехранбени производи	10189
0131	Производство на пилјалак	9427
0132	Производство на сточна храна	11100
0133	Производство и преработка на тутун	10434
0134	Графичка дејност	10226
0139	Производство на разноврсни производи	10491
0201	Земјоделско производство	8274
0202	Земјоделски услуги	10181
0203	Рибарство	10485
0300	Шумарство	9424
0400	Водостопанство	9124
0501	Високоградба	8828
0502	Нискоградба и хидроградба	6322
0503	Инсталатерски и завршни работи во градежништвото	10356
0601	Железнички сообраќај	11343

0604	Воздушен сообраќај	13528
0605	Патен сообраќај	10551
0606	Градски сообраќај	11527
0609	ПТТ услуги	11195
0701	Трговија на мало	9493
0702	Трговија на големо	11734
0703	Надворешна трговија	16540
0801	Угостителство	8421
0802	Туристичко посредување	9241
0901	Занатски услуги и поправки	11612
0902	Лични услуги и услуги во домаќинството	6660
1001	Уредување населби и простории	8832
1002	Станбена дејност	13009
1003	Комунална дејност	9824
1102	Лотарија	11190
1103	Услуги во областа на прометот	11959
1104	Проектирање и слични технички услуги	15050
1105	Геолошки истражувања	9716
1106	Истражувачко развојни работи	14530
1109	Деловни услуги	11624
1201	Образование	11751
1202	Научно истражувачка дејност	15089
1203	Култура, уметност и информирање	12010
1204	Физичка култура и спорт	10263
1301	Здравствена заштита	12459
1302	Општ. зашт на деца и млад. и социј. заштита	9548
1101	Банкарство	13177
1102	Осигурување	14453

## СОДРЖИНА

411.	Одлука за помилување на осудени лица	617
412.	Одлука за обврска за усогласување на цените на производите и услугите кои се сметаат од интерес за Републиката со утврдената политика на цените за 1981 година	617
413.	Одлука за измена на намената на средствата за посебни намени утврдени со Републичкиот буџет за 1981 година	618
414.	Финансиска програма за изготвување на урбанистичка документација за населени места (селски населби) во 1981 година	618
415.	Наредба за изменување на Наредбата за пропишување на потметки на утврдените сметки како и за утврдување предни сметки и на збирни стапки за уплатување на придонесите од личниот доход на работниците и од доходот	619
416.	Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 44/81 од 24 јули 1981 година	619
417.	Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 45/81 од 1 јули 1981 година	622
418.	Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 184/80 од 8 јули 1981 година	622
<b>Општествени договори и самоуправни спогодби</b>		
286.	Општествен договор за регионална организација на здравството и здравственото осигурување во СР Македонија	623
<b>Општи акти на самоуправните интересни заедници</b>		
287.	Одлука за измена и дополнување на Одлуката за стапките и тарифата на придонесот за здравствено осигурување на работниците и стапката на посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство за 1981 година	626
288.	Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување висината на стапката на придонесот од изворите за финансирање на социјалната заштита за 1981 година	626